



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
УП 1 Бр.08-253
01.06.2018 година
С к о п ј е

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеи 10 и 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеи 10 и 13 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.24/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-253 од 30.04.2018 година, со појаснување од 22.05.2018 година, од страна на кандидатот, физичкото лице Дејан Јанкоски [REDACTED], Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-253 од 29.05.2018 година и Заклучокот бр.02-2603/3 од 01.06.2018 година, на својата 25-та седница одржана на 01.06.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,
музичко - говорно радио од општ формат,
на локално ниво, на подрачјето на општина Струга**

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко - говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, на кандидатот Дејан Јанкоски, со место на живеење [REDACTED].

Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, и тоа: 102.2 MHz.

2. Дозволата за радио емитување на локално ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот, лицето Дејан Јанкоски [REDACTED], на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар, согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на конкурсот, лицето Дејан Јанкоски [REDACTED] на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за дозволата на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на

дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програми („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на радиофреквенции издава одобрение за користење на радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.

За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење на радиофреквенции.

5. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на конкурсот, лицето Дејан Јанкоски ██████████, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста од 01.10.2018 година.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Лицето, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на кое му е доделена дозволата за радио емитување е должно во целост да ги исполни условите и барањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови, во согласност со барањето за добивање дозвола за радио емитување.

7. За оваа Одлука писмено се известува учесникот на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, Дејан Јанкоски ██████████, како единствен учесник на овој јавен конкурс, во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на одлуката.

8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Образложение

Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата за радио емитување по пат на јавен конкурс.

Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на

дозвола за радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, како и во согласност со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70 од напред цитираниот Закон.

Врз основа на Писмото со намери поднесено од страна на физичкото лице, Дејан Јанкоски [REDACTED], наш арх.бр.03-4666/1 од 24.10.2017 година, Известувањето од Агенцијата за електронски комуникации во врска со барањето информација за слободни фреквенции за емитување на радио програма на подрачјето на општина Струга, бр.0805-2846/2 од 01.11.2017 година (наш арх.бр.03-4666/3 од 06.11.2017 година) и изработената Студија од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, наш арх.бр.08-448/1 од 22.01.2018 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година која беше објавена на 06.02.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“, бр.24/18.

Краен рок за доставување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 07.05.2018 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден ден од денот на објавувањето на Одлуката за објавување на јавниот конкурс во Службен весник на Република Македонија. Заклучно до 07.05.2018 година (крајниот рок за доставување на пријави), до Агенцијата беше доставена 1 (една) Пријава, со придружна документација, за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, на 30.04.2018 година од страна на кандидатот Дејан Јанкоски [REDACTED], наш арх.бр.08-253, со појаснување од 22.05.2018 година.

Јавното отворање на доставената Пријава за учество на јавниот конкурс од кандидатот Дејан Јанкоски [REDACTED], се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно на 14.05.2018 година, со што поднесената пријава беше разгледувана од аспект на тоа дали е уредна, навремена и комплетна, односно дали ги содржи сите документи утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кои се однесуваат за физичко лице, за кое се водеше Записник од јавното отворање на пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво на подрачјето на општина Струга, наш арх.бр.08-253 од 14.05.2018 година.

На 14 мај 2018 година се пристапи кон оценување на поднесената Пријава наш арх.бр.08-253 од 30.04.2018 година, со појаснување од 22.05.2018 година, по предметниот јавен конкурс. Пријавата беше оценувана според критериумите за оценување утврдени во Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година, согласно член 74 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Врз основа на Извештајот од оценување на поднесената пријава за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Струга изготвен од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, наш арх.бр.08-253 од 29.05.2018 година, беше констатирано дека поднесената Пријава за учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат Дејан Јанкоски [REDACTED], наш арх.бр.08-253 од 30.04.2018 година, со појаснување од 22.05.2018 година, ги исполнува условите утврдени во конкурсот согласно погоренаведената Одлука на Агенцијата.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеи 10 и 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и

142/16), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеи 10 и 13 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.24/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-253 од 30.04.2018 година од страна на лицето Дејан Јанкоски [REDACTED], Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-253 од 29.05.2018 година и Заклучокот бр.02-2603/3 од 01.06.2018 година, на својата 25-та седница одржана на 01.06.2018 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р**

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.24/18), доколку е незадоволен од Одлуката, има право во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.